

17. ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛОТ "ГОЦЕ ФЕСТ"



Со години назазад препознатлив белег на македонското фестивалско небо е реномираниот фестивал на македонската патриотска и родољубива песна, "Гоце Фест". Годинава, на 11

февруари во Универзалната сала, по 17. пат продефилираа ѕвездите на македонската фолк-естрада, исполнувајќи 24 композиции, во духот на македонската патриотска мисла.

Дарко Стојановски, Круме Спасовски, Виданка Георгиевска, Орце Стефковски, Војо Стојановски, Маргица Антевска, Елена Георгиева и гру-

НАЈСВЕТЛА СВ ФЕСТИ

пата "Македонски мерак", беа само дел од плејадата изведувачи кои настапија на фестивалската вечер.



■ Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА

Вкусот на публиката го даде следниот распоред: прва награда за Војо Стојановски и песната "Писмо братот испрати", второ место за Елена Георгиева и "Македонски мерак" за прекрасната "Божја земја" и трето место за Орце Стефковски со изведбата на "Песна за Кичево".





Во фестивалските анали како победници од овој Фестивал ќе бидат запишани имињата на Мишко Талески, Војо Стојановски и Елена Георгиева и групата "Македонски мерак".

Имено, наградата која традиционално ја доделува Здружението на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, му беше доделена на Мице Димитров, за песната "Гордеј се Егеј".



Наградата за дебитант ја понесе интерпретаторот Љупчо Антовски, кој ја исполнил песната "Заминувам", додека наградата за најдобар текст му припадна на Мишко Талески, за "Македонија те вика".

чер, Мишко Талески за неговата "Македонија те вика". Третата награда ја доби Маргица Антевска, за песната "Кај Карпалак".

Вкусот на публиката го даде следниот распоред: прва

ЕЗДА НА МАКЕДОНСКОТО ВАЛСКО НЕБО



Наградата за сценски настап "Јонче Христовски" ја понесе Ристо Краповски, за антологиската егејска балада "Да не заборавите".

Наградата за најдобар аранжман ја доби реномираниот и познат аранжер, Тодор Трајчевски, за песната "Чекај ме земјо", во изведба на младата интерпретаторка Даниела Тодоровска. Наградата за најдобра интерпретација "Никола Бадев" повторно му припадна на Мишко Талески, за "Македонија те вика".

Стручното жири својот глас го даде за Елена Георгиева и групата "Македонски мерак", за песната "Божја земја", додека второто место го доби дефинитивно најнаградуваниот на оваа фестивалска ве-

награда за Војо Стојановски и песната "Писмо братот испрати", второ место за Елена Георгиева и Македонски мерак со "Божја земја" и трето место за Орце Стефковски со изведбата на "Песна за Кичево".

И покрај напорите да се врати традицијата "Гоце Фест" да трае три дена, сепак и годинава, втор пат Фестивалот се одржа само еден ден. Но, најважно е тоа што годинава имаше квалитет во изобилство. Традиционално, генерален покровител на манифестацијата е Ансамблот за народни песни и ора "Гоце Делчев" од Скопје. Меѓу медиумските покровители на Фестивалот беше и нашиот неделник "Македонско сонце".